

Апартмани **СОЛАРИС**- се наоѓаат во мирниот дел на Чањ, на околу 300 м од плажа. Модерно опремени, удобни и комфорни (½, 1/3, ¼) со сопствено купатило, ТВ-кабловска, интернет, фрижидер, клима-вклучена во цената, мини опремена кујна, паркинг. Објектот поседува и лифт. Искхраната е во комфорниот ресторан ЛАРА на околу 80м од плажа, каде во пријатен амбиент ќе Ве пречекаат квалитетна храна и љубезен персонал.

Цени , ПО ЛИЦЕ на ден , на база полу и полн пансион

Тип на студио	Услуга	01.06-21.06 09.09-30.09	21.06-01.07 30.08-09.09	01.07-11.07 20.08-30.08	11.07-21.07, 21.07-31.07 31.07-10.08, 10.08-20.08
1/2,	Полупансион	15,50	20,50	23,50	26,00
1/3, 1/4	Полупансион	15,50	19,00	20,00	23,50
1/2,	Полн пансион	18,00	23,00	26,00	28,50
1/3, 1/4	Полн пансион	18,00	21,50	22,50	26,00

Можност за бирање: Појадок и ручек / Појадок и вечера / Ручек и вечера –се најавува при резервација

Попусти и доплати:

- Деца до 2 год имаат бесплатно сместување (без кревет и исхрана)
- Деца 2-10 год на заеднички кревет-имаат попуст 50% , а на посебен кревет плаќаат 70%
- Дете до 12 год со еден возрасен во студио 1/2 , плаќа 80% од цената за возрасен

Смените почнуваат:

- Со ручек / за клиентите кој имаат резервирано полн пансион/ и завршуваат со појадок последниот ден
- Со вечера / за клиентите кој резервирале полупансион –појадок, вечера / -завршуваат со појадок последниот ден
- Со ручек / за клиентите кои имаат резервирано полупансион-ручек,вечера/ -завршуваат со вечера, претпоследниот ден

Оброците се избор од повеќе јадења- изборот се врши со анкета-од денес за утре

Цени по студио на ден / на база наем /

		01.06-11.06 19.09-30.09	11.06-21.06 09.09-19.09	21.06-01.07 30.08-09.09	01.07-11.07 20.08-30.08	11.07-21.07, 21.07-31.07 31.07-10.08, 10.08-20.08
1/2,	Наем	16,50	19,00	23,50	28,00	31,00
1/3,	Наем	21,00	25,50	32,50	37,00	39,00
1/4,	Наем	23,50	28,00	37,00	42,50	45,50

Задолжителна доплата на туристичка такса –СЕ ПЛАЌА на лице место, во сместувачкиот објект :
-Деца до 12 год-0,50€, од 12-18 год -1.00€, возрасни 1.50€ на ден

Влез во студијата од 12,00 на денот на влегување, а напуштање последниот ден-најдоцна до 09,00 часот.

Цените се изразени во евра, а уплата се врши исклучиво во денари (1€=62мкд).